

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 80 год. LXVII

14 јуни 2011, вторник

Цената на овој број е 210 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1947. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	4	1952. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	6
1948. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	4	1953. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7
1949. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	5	1954. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7
1950. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	5	1955. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	8
1951. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	6	1956. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	8



	Стр.		Стр.
1979. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	24	1989. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски.....	30
1980. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	24	1990. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	30
1981. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	24	1991. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	31
1982. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	25	1992. <b>Тарифник</b> за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошката документација и рударски проекти.....	31
1983. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	25	1993. <b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за увоз на лекови.....	32
1984. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	28	1994. <b>Правилник</b> за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторингот (*)	34
1985. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	29	1995. <b>Правилник</b> за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции(*).....	38
1986. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	29	1996. <b>Упатство</b> за содржината на Правилникот за заштита од пожари и експлозии на државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците поединци и други правни лица.....	56
1987. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	30	<b>Огласен дел</b> .....	1-40
1988. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски.....	30		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1947.**

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа Двор, површина 8121 м<sup>2</sup>,

КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа, Зграда 1, површина 1633 м<sup>2</sup>

КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа, Зграда 2, површина 88 м<sup>2</sup>

КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа, Зграда 3, површина 189 м<sup>2</sup>

КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа, Зграда 4, површина 62 м<sup>2</sup>,

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Рибар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 1, Намена на зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел од зграда 1/ПО/ПП, намена на посебен дел од зграда В4, внатрешна површина 316 м<sup>2</sup>,

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Рибар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 1, Намена на зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел од зграда 1/Приз/ДП, намена на посебен дел од зграда В4, внатрешна површина 1065 м<sup>2</sup>,

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Рибар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 1, Намена на зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел од зграда 2/Приз/ДП, намена на посебен дел од зграда В4, внатрешна површина 40 м<sup>2</sup>,

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Рибар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 1, Намена на зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел од зграда 2/Кат 1/ДП, намена на посебен дел од зграда В4, внатрешна површина 227 м<sup>2</sup>,

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Рибар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 2, Намена на зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел од зграда 1/Приз/ПП, намена на посебен дел од зграда В4, внатрешна површина 69 м<sup>2</sup>,

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Рибар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 3, Намена на зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел од зграда 1/Приз/ДП, намена на посебен дел од зграда В4, внатрешна површина 177 м<sup>2</sup>,

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Рибар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 4, Намена на зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел од зграда 1/Приз/ДП, намена на посебен дел од зграда В4, внатрешна површина 6 м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1884/1  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**1948.**

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрамбос, место викано Келеш, на КП 614 за КО Бајрамбос, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 153м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрамбос, место викано Келеш, на КП 614 за КО Бајрамбос, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 274м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрамбос, место викано Келеш, на КП 615 за КО Бајрамбос, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 36м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрамбос, место викано Келеш, на КП 615 за КО Бајрамбос, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 1м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрамбос, место викано Келеш, на КП 615 за КО Бајрамбос, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 1м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/2  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1949.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 7м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 5м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 137м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 219м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 21м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, место викано С. Лумбаковски, на КП 12456 за КО Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 34м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-2121/5  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1950.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Отовица, место викано Орлова Ричка, на КП 83 дел 2 за КО Отовица, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 369м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Отовица, место викано Орлова Ричка, на КП 83 дел 2 за КО Отовица, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 39м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 434м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 434м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 200м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 200м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 98м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 134м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 98м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 8, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 98м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 9, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 20м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 10, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 434м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 11, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 434м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 12, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 12м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 13, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 308м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 14, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 308м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујаклари, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујаклари, број на зграда 15, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 434м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/6  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1951.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гевгелија, место викано Моински Пат, на КП 6727 дел 1 за КО Гевгелија, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 100м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гевгелија, место викано Моински Пат, на КП 6727 дел 1 за КО Гевгелија, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 173м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гевгелија, место викано Моински Пат, на КП 6727 дел 1 за КО Гевгелија, број на зграда 17, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 197м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/7  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1952.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано село, на КП 263 за КО Битуше, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 51м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 98м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 90м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 6м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 89м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 9м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 8м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 16м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/8  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1953.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 258м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 258м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 258м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 258м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 258м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 55м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 85м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 8, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 28м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 10, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 407м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 11, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 13м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 12, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 5м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/9  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1954.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бродец, место викано Долно луково поле, на КП 44 за КО Бродец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 299м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бродец, место викано Долно луково поле, на КП 44 за КО Бродец, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 141м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бродец, место викано Долно луково поле, на КП 44 за КО Бродец, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 35м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата ан недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/10  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1955.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Демир Хисар, место викано Маршал Тито, на КП 1799 за КО Демир Хисар, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 49м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Демир Хисар, место викано Маршал Тито, на КП 1799 за КО Демир Хисар, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 18м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Демир Хисар, место викано 29-ти Ноември, на КП 1764 за КО Демир Хисар, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 98м<sup>2</sup>.

Се запишува право на сосопственост (една идеална петина) на недвижна ствар објект која се наоѓа во Демир Хисар, место викано Маршал Тито, на КП 1799 за КО Демир Хисар, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 38м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/11  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1956.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, место викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 89м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, место викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 70м<sup>2</sup>.

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, место викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 62м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, место викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 8м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, место викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 8, намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 59м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, место викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 8, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 11м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/12  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.



1957.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 151м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 59м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 134м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 80м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 115м,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 30м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат пткр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 33м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат пткр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 21м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 18м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Вирче, место викано Голак, на КП 5154 дел 3 за КО Вирче, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 27м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Вирче, место викано Голак, на КП 5154 дел 3 за КО Вирче, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 2м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-2121/13  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1958.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кавадарци, место викано ул.ЈНА, на КП 13138 за КО Кавадарци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 81м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кавадарци, место викано ул.ЈНА, на КП 13138 за КО Кавадарци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 12м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кавадарци, место викано ул.ЈНА, на КП 13138 за КО Кавадарци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 30м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кавадарци, место викано ул.ЈНА, на КП 13138 за КО Кавадарци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 21м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/14  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1959.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 34м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 69м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 70м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 10м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 22м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, место викано Шанци, на КП 80 за КО Степанце, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 3м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/15  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1960.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 55м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 398м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 214м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 94м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 19м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 22м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект В5, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 4м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 8, намена на зграда и друг објект В6, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 23м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на зграда 9, намена на зграда и друг објект В7, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 308м<sup>2</sup>,









недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Кожарник, на КП 152 за КО Цидимирци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 427м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Кожарник, на КП 152 за КО Цидимирци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 30м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Кожарник, на КП 153 за КО Цидимирци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 43м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Јазот, на КП 182 за КО Цидимирци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 47м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Јазот, на КП 182 за КО Цидимирци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 21м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Јазот, на КП 182 за КО Цидимирци, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 14м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Цидимирци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 430м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Цидимирци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 431м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Цидимирци, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 135м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Цидимирци, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 15м<sup>2</sup>,

недвижна ствар објект која се наоѓа во Цидимирци, место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Цидимирци, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 42м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/17  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1962.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Неготино, место викано Неготино, на КП 8286 дел 1 за КО Неготино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат су, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 67м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Неготино, место викано Неготино, на КП 8286 дел 1 за КО Неготино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 57м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/18  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1963.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат по1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 107м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 185м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 190м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат су, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 474м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 480м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 87м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 273м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 127м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 111м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 113м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 191м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 8, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат су, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 61м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број на зграда 9, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 210м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/19  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1964.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 127м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 51м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 150м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 15м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 9м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.







## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/22  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1967.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано ул. Димитар Влахов, на КП 15312 за КО Охрид, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 131м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано ул. Димитар Влахов, на КП 15312 за КО Охрид, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 19м<sup>2</sup>,

Се запишува право на сосопственост (една идеална третина) на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано ул. Димитар Влахов, на КП 15312 за КО Охрид, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 58м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/23  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1968.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 94м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 245м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 200м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 18м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 198м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 28м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 222м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 8, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 203м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 9, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 203м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 10, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 199м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 11, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 308м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 12, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 203м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 13, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 204м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/24  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1969.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12622 за КО Прилеп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат сут, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 167 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12622 за КО Прилеп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 188 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12622 за КО Прилеп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 185 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12622 за КО Прилеп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 7 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12623 за КО Прилеп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 169 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12623 за КО Прилеп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 173 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12621 за КО Прилеп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 10 м<sup>2</sup> во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/25  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1970.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пробиштип, место викано Град, на КП 717 дел 2 за КО Пробиштип, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 48 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пробиштип, место викано Град, на КП 717 дел 2 за КО Пробиштип, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 305 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пробиштип, место викано Град, на КП 717 дел 2 за КО Пробиштип, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 102 м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/26  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1971.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Радовиш, место викано ул. Плачковица “Стара Касарна“, на КП 580 за КО Радовиш, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 163 м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Радовиш, место викано ул. Плачковица “Стара Касарна“, на КП 580 за КО Радовиш, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 13 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/27  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1972.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Радовиш, место викано ул. Александар Македонски, на КП 3806 за КО Радовиш, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез

1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 103 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/28  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1973.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.4.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ресен, место викано Илинденска, на КП 3918 за КО Ресен, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 89 м2, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/29  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1974.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горно Водно, место викано Космагла, на КП 904, дел 4 за КО Горно Водно, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 126 м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горно Водно, место викано Космагла, на КП 904, дел 4 за КО Горно Водно, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 121 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горно Водно, место викано Космагла, на КП 904, дел 4 за КО Горно Водно, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 96 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горно Водно, место викано Космагла, на КП 904, дел 4 за КО Горно Водно, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 19 м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/30  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1975.

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горче Петров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО Горче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 9 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горче Петров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО Горче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 66 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горче Петров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО Горче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 97 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горче Петров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО Горче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 7 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горче Петров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО Горче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 93 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горче Петров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО Горче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 339 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горче Петров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО Горче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 341 м<sup>2</sup> во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/31  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1976.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Гуро Гаковиќ, на КП 9824 за КО Центар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 213 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Гуро Гаковиќ, на КП 9824 за КО Центар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 1 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Гуро Гаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 1, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 125 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Гуро Гаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 1, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 150 м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 1, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 15 м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 1, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 115 м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 1, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 5 м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 1, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 43 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/33  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1977.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Мршевци, место викано Курилово, на КП 488 дел 2 за КО Мршевци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 249м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Петровец, место викано Мршевци, на КП 488 дел 2 за КО Мршевци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 16м2 во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/35  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1978.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дренок, место викано Под Корија, на КП 128 за КО Дренок, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 154м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дренок, место викано Под Корија, на КП 128 за КО Дренок, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 41м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дренок, место викано Под Корија, на КП 128 за КО Дренок, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 30м2,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дренок, место викано Под Корија, на КП 128 за КО Дренок, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 11м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/36  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1979.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струга, место викано ул.Владо Малески б.б., на КП 2232 за КО Струга, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 159м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струга, место викано ул.Владо Малески б.б., на КП 2232 за КО Струга, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 10м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струга, место викано ул.Маршал Тито, на КП 1922 за КО Струга, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 15м<sup>2</sup>.

Се запишува право на сопственост (една идеална третина) на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струга, место викано ул.Владо Малески б.б., на КП 2232 за КО Струга, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 11м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-2121/37  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1980.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Коњарево - вон, место викано Граница, на КП 3560 за КО Ново Коњарево

- вон, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 112м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Коњарево - вон, место викано Граница, на КП 3560 за КО Ново Коњарево - вон, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат подрум, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 37м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Коњарево - вон, место викано Граница, на КП 3560 за КО Ново Коњарево - вон, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 92м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Коњарево - вон, место викано Граница, на КП 3560 за КО Ново Коњарево - вон, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 11м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-2121/38  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1981.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци вон град, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 67м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци вон град, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 6м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци вон град, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 199м<sup>2</sup>,



на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци вон град, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 40м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци вон град, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 14м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/39  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1982.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за КО Попчево вон град, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 31м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за КО Попчево вон град, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 3м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за КО Попчево вон град, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 119м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за КО Попчево вон град, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 56м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за КО Попчево вон град, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 3м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за КО Попчево вон град, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 225м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за КО Попчево вон град, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 6м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/40  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1983.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Желино-вон, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 172м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Желино-вон, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 285м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Желино-вон, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 98м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Желино-вон, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 645м<sup>2</sup>,







на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 448 за КО Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В7, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 411м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 448 за КО Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В8, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 16м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 449 за КО Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 72м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/43  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1985.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Село - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО Ново Село - Штип, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 108м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Село - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО Ново Село - Штип, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 527м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Село - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО Ново Село - Штип, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 48м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Село - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО Ново Село - Штип, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 182м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Село - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО Ново Село - Штип, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 182м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Село - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО Ново Село - Штип, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 461м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Село - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО Ново Село - Штип, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 25м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/44  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1986.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

#### Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар објект која се наоѓа во Штип, место викано кеј Маршал Тито Штип, на КП 6807 за КО Штип 5, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 18м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Штип, место викано кеј Маршал Тито Штип, на КП 6487 за КО Штип 5, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 230м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Штип, место викано кеј Маршал Тито Штип, на КП 6487 за КО Штип 5, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина во 57м<sup>2</sup>,

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Штип, место викано кеј Маршал Тито Штип, на КП 6487 за КО Штип 5, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина во 32м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2121/45  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1987.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 07-754/3 од 23.3.2011 година.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2351/1  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1988.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски бр.07-897/2 од 6.4.2011 година.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2441/1  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1989.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за транспорт и врски бр. 07-866/2 од 4.4.2011 година.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2443/1  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1990.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр.07-794/1 од 29.3.2011 година.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2444/1  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1991.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за транспорт и врски бр. 07-918/2 од 6.4.2011 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2549/1  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1992.**

Врз основа на член 60 став 7 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

**Т А Р И Ф Н И К**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РУДАРСКИ ПРОЕКТИ**

**Член 1**

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошката документација и рударски проекти.

**Член 2**

За вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација се плаќа надоместок во висина од:

1. 20.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- неметалични минерални сировини, графит, сулфур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфати, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, кварцен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, фелдспат, талк, туф, сировини за производство на цемент и вар и карбонатни и силикатни сировини за индустриска преработка и

- градежно-технички камен, градежен песок и чакал и цигларска глина;

2. 30.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- архитектонско-украсен камен;

- минерални и геотермални води од кои можат да се добиваат минерални сировини или да се искористува акумулираната топлина во енергетски потреби, освен минералните и термалните води кои се користат во лековити, балнеолошки или рекреативни цели и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води);

3. 60.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- металични минерални сировини, односно сировини од кои можат да се произведуваат метали или нивни соединенија;

4. 90.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- енергетски минерални сировини: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, сите видови на битуминозни и мастни сите видови на радиоактивни минерални сировини и други гасови кои се наоѓаат во земјата;

5. 60.000,00 денари за проект за вршење на основни геолошки истражувања за изработка на основни геолошки карти;

6. 30.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- неметалични минерални сировини, графит, сулфур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфати, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, кварцен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, фелдспат, талк, туф, сировини за производство на цемент и вар и карбонатни и силикатни сировини за индустриска преработка и

- градежно-технички камен, градежен песок и чакал и цигларска глина;

7. 45.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- архитектонско-украсен камен;

- минерални и геотермални води од кои можат да се добиваат минерални сировини или да се искористува акумулираната топлина во енергетски потреби, освен минералните и термалните води кои се користат во лековити, балнеолошки или рекреативни цели и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води);

8. 90.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања со пресметка на резервите за минералните сировини:

- металични минерални сировини, односно сировини од кои можат да се произведуваат метали или нивни соединенија;

9. 120.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- енергетски минерални сировини: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, сите видови на битуминозни и мастни сите видови на радиоактивни минерални сировини и други гасови кои се наоѓаат во земјата;

10. 300.000,00 денари за геолошки карти со толкувачи на истите.

## Член 3

За вршење на стручна оценка (ревизија) на рударски проекти се плаќа надоместок во висина од:

1. 30.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:

- неметални минерални суровини, графит, сулфур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфати, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, кварцен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, фелдспат, талк, туф, суровини за производство на цемент и вар и карбонатни и силикатни суровини за индустријска преработка и

- градежно-технички камен, градежен песок и чакал и цигларска глина;

2. 60.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:

- архитектонско-украсен камен;

- минерални и геотермални води од кои можат да се добиваат минерални суровини или да се искористува акумулираната топлина во енергетски потреби, освен минералните и термалните води кои се користат во лековити, балнеолошки или рекреативни цели и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води);

3. 120.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:

- метални минерални суровини, односно суровини од кои можат да се произведуваат метали или нивни соединенија;

4. 180.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:

- енергетски минерални суровини: сите видови на фосилни јаглени, јаглевородороди во цврста, течна и гасовита состојба, сите видови на битуминозни и мастни сите видови на радиоактивни минерални суровини и други гасови кои се наоѓаат во земјата;

5. 20.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:

- неметални минерални суровини, графит, сулфур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфати, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, кварцен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, фелдспат, талк, туф, суровини за производство на цемент и вар и карбонатни и силикатни суровини за индустријска преработка и

- градежно-технички камен, градежен песок и чакал и цигларска глина;

6. 30.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:

- архитектонско-украсен камен;

- минерални и геотермални води од кои можат да се добиваат минерални суровини или да се искористува акумулираната топлина во енергетски потреби, освен минералните и термалните води кои се користат во лековити, балнеолошки или рекреативни цели и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води);

7. 60.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:

- метални минерални суровини, односно суровини од кои можат да се произведуваат метали или нивни соединенија;

8. 90.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните суровини:

- енергетски минерални суровини: сите видови на фосилни јаглени, јаглевородороди во цврста, течна и гасовита состојба, сите видови на битуминозни и мастни сите видови на радиоактивни минерални суровини и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

## Член 4

Надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација и рударски проекти од член 2 и 3 од овој тарифник се приход на Министерството за економија.

Средствата од став 1 од овој член ќе се користат за исплата на надоместоци на претседателот, членовите и секретарот на комисиите за ревизија на геолошка документација и рударски проекти.

## Член 5

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2105/1  
10 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1993.

Врз основа на член 80 став 7 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11 и 53/11), министерот за здравство, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  
ЗА УВОЗ НА ЛЕКОВИ**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за увоз на лекови, заради недонесување во рок утврден во член 80 став 3 од Законот за лековите и медицинските помагала.

## Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на Образец: „Барање за донесување на решение за увоз на лекови“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

## Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-3180/1  
13 јуни 2011 година  
Скопје

Министер за здравство,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.



Образец

До писарницата на  
директорот на Агенцијата за лекови

**Б А Р А Њ Е**  
за донесување на решение за увоз на лекови

Подносител на барањето \_\_\_\_\_, со место на  
(име и презиме / назив на правното лице)  
живеење / седиште во \_\_\_\_\_, на улица \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_.

На \_\_\_\_\_ поднесов барање за добивање  
одобрение за увоз на лекови \_\_\_\_\_.

Бидејќи во рок утврден во член 80 став 3 од Законот за лековите и медицинските помагала не е донесено одобрение за увоз на лекови, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до директорот на Агенцијата за лекови да донесе решение за увоз на лекови, односно решение за одбивање на барањето за увоз на лекови.

Кон ова барање доставувам копие од поднесеното барање за увоз на лекови.

Подносител на барањето

\_\_\_\_\_  
(увозник)

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 1994.

Врз основа на член 72 став (4) од Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ И ПОСТАПКИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЗООНОЗИ И ПРЕДИЗВИКУВАЧИ НА ЗООНОЗИ И ЛИСТА НА ЗООНОЗИ И ПРЕДИЗВИКУВАЧИ НА ЗООНОЗИ КОИ СЕ РЕДОВНО ПРЕДМЕТ НА МОНИТОРИНГОТ (\*)

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоознози и предизвикувачи на зоознози и листа на зоознози и предизвикувачи на зоознози кои се редовно предмет на мониторингот.

#### Член 2

Одредбите од овој правилник се однесуваат на:

- 1) мониторинг на зоознози и предизвикувачи на зоознози;
- 2) епидемиолошко испитување на појава на болести кои доаѓаат од храната; и
- 3) размена на информација поврзана со зоознозите и предизвикувачите на зоознози.

#### Член 3

Во овој правилник покрај изразите дефинирани во Законот за безбедност на храната се употребуваат и изрази кои го имаат следното значење:

- 1) „предизвикувач на зоознози“ е секој вирус, бактерија, габа, паразит или друг биолошки ентитет кој може да предизвика зоозноза и
- 2) „мониторинг“ е систем за собирање, анализирање и дојавување на податоци за појава на зоознози, предизвикувачи на зоознози и антимикуробна отпорност поврзана со нив.

#### Член 4

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) обезбедува дека податоците за појава на зоознози и предизвикувачи на зоознози и антимикуробна отпорност поврзана со нив се собираат, анализираат и објавуваат без одложување во согласност со барањата од овој правилник и другите прописи од областа на ветеринарното здравство и безбедноста на храната.

\* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2003/99/ЕК од Европскиот Парламент и од Советот од 17 Ноември 2003 за мониторинг на зоознози и предизвикувачи на зоознози и амандман на Одлуката на Советот 90/424/ЕЕЗ кој се однесува на Директивата на Советот 92/117/ЕЕЗ, број 32003L0099.

(2) Агенцијата треба да обезбеди постојана соработка заснована на слободна размена на општи информации и, кога тоа е неопходно, на конкретни податоци, меѓу Агенцијата и други надлежни органи и организации и субјекти во врска со:

- 1) здравствената заштита на животните;
- 2) храната за животните;
- 3) безбедноста на храната и
- 4) мрежата за епидемиолошки надзор на болестите кои се пријавуваат.

(3) Агенцијата треба да обезбеди официјалните ветеринари да поминале соодветни примарни и тековни обуки во областа на ветеринарните науки, микробиологија или епидемиологија, согласно работните обврски.

#### Член 5

(1) Агенцијата при спроведувањето на мониторингот собира различни и споредливи податоци со цел да се согледаат и карактеризираат опасностите, да се процени изложеноста и да се карактеризираат ризиците поврзани со зоознозите и предизвикувачите на зоознози.

(2) Мониторингот се врши во фаза или фази од ланецот на исхрана кои се најсоодветни за засегнатите зоознози или предизвикувачи на зоознози, односно:

- 1) на ниво на примарното производство; и/или
- 2) при останатите фази од ланецот на исхрана, вклучувајќи ја храната и храната за животни.

(3) Мониторингот ги опфаќа зоознозите и предизвикувачите на зоознози наведени во Прилог I, Дел А кој е составен дел на овој правилник. Кога епидемиолошката состојба во Република Македонија го бара тоа, исто така се следат зоознозите и предизвикувачите на зоознози наведени во Прилог I, Дел Б на овој правилник.

(4) Листата на зоознози и предизвикувачи на зоознози дадена во Прилог I на овој правилник се менува, имајќи ги во предвид следниве критериуми:

- 1) појавувањето на зоознози кај популации на животни и луѓе, храната и храната за животни;
- 2) сериозноста на влијанието на зоознозите врз луѓето;
- 3) економските последици од зоознозите на здравјето на животните и луѓето и дејности поврзани со храната и храната за животни; и
- 4) епидемиолошките трендови кај популациите на животни и луѓе, храната и храната за животни.

(5) Мониторингот на зоознозите се заснова на системи за следење на зоознози. Кога е потребно да се поедностави собирањето и обработувањето на податоците за мониторинг на зоознози и предизвикувачите на зоознози наведени во Прилог I, треба да се имаат во предвид прописите од областа на здравствената заштита на животните, безбедноста на храната и заразните болести кај луѓето во однос на:

- 1) популациите или подпопулациите на животни или фази во ланецот на исхрана опфатени со мониторингот;

2) природата и типот на податоци што се споредуваат;

3) дефинирањето на клиничките случаи;

4) шемите за земање мостри што се употребуваат;

5) лабораториските методи што се користат при тестирањето и

6) фреквенцијата на известување, вклучувајќи ги начелата за известување меѓу Агенцијата и нејзините подрачни единици.

(6) При спроведување на рутински мониторинг на зоозоози и предизвикувачи на зоозоози, приоритет им се дава на зоозоозите и предизвикувачи на зоозоози наведени во Прилог I Дел А од овој правилник.

#### Член 6

(1) Доколку не се доволни податоците собрани со рутинскиот мониторинг во согласност со член 5 став (6) од овој правилник, од страна на Агенцијата може да се применат координирани програми за мониторинг на една или повеќе зоозоози и/или кога се воочени конкретни потреби, да се проценат ризиците или да се утврдат основните вредности за зоозоозите или предизвикувачите на зоозоози на целата територија на Република Македонија.

(2) Кога се спроведува координирана програма за мониторинг, особено внимание треба да се посвети на зоозоозите и предизвикувачите на зоозоози кај популациите на животни од: родителски јата од видот *Gallus gallus*, кокошки несилки, броилери, мисирки, стада на свињи за колење и магични стада на свињи.

(3) Координираната програма за мониторинг, треба да содржи особено:

1) намената;

2) времетраењето;

3) географското подрачје или регион;

4) засегнатите зоозоози и/или предизвикувачи на зоозоози;

5) типот на мострите и останатите податочни ставки што се побарани

6) минималните шеми за земање мостри;

7) типот на методите за лабораториски тестирање;

8) задачите на официјалните ветеринари;

9) ресурсите што се алоцираат, проценка за нивните трошоци и како тие се покриваат; и

10) методите и временскиот период за соопштување на резултатите.

#### Член 7

Кога операторите со храна спроведуваат испитувања за присуство на зоозоози и предизвикувачи на зоозоози во согласност со член 5 став (2) од овој правилник, треба да:

1) ги чуваат резултатите и резервните мостри во текот на рокот на траење на производите согласно со Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми, Прилог број 1, табела; и

2) ги доставуваат резултатите или обезбедуваат резервни мостри за Агенцијата на нејзино барање.

#### Член 8

(1) Со испитувањето на алиментарните заболувања треба да се обезбедат податоци за епидемиолошкиот профил, прехранбените производи кои што се потенцијално имплицирани и потенцијалните причини за епидемијата. Испитувањето вклучува соодветни епидемиолошки и микробиолошки студии, доколку е возможно.

(2) За резултатите од спроведените испитувања од страна на Агенцијата се составува збирен извештај кој ги содржи податоците наведени во Прилог II Дел Д од овој правилник.

#### Член 9

(1) Агенцијата за проценката на движењата и изворите на зоозоози и предизвикувачи на зоозоози на територијата на Република Македонија секоја година на крајот на месец мај изготвува извештај за движењата и жариштата на зоозоози и предизвикувачи на зоозоози, опфаќајќи ги податоците собрани според членовите 5, 7 и 8 од овој правилник во текот на претходната година. Извештајот се објавува на web страната на Агенцијата. Извештајот треба да содржи и податоци за искористените средства и добиените резултати од спроведување на повеќегодишниот контролен план. Извештајот треба да ги содржи особено податоците од член 5 од овој правилник. Агенцијата може да побара и други дополнителни податоци.

(2) Агенцијата, во соработка со други органи на државна управа, до крајот на ноември објавува збирен извештај за движењата и изворите на зоозоози, предизвикувачи на зоозоози и антимикробна отпорност во Република Македонија.

(3) При изготвувањето на збирниот извештај, Агенцијата треба да ги зема во предвид прописите кои се однесуваат на:

1) здравствената заштита на животните од видот говеда и свињи;

2) службените контроли со кои се обезбедува верификација на усогласеноста со прописите за храна и храна за животни; и

3) мрежа за епидемиолошки надзор на болестите кои се пријавуваат.

#### Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1435/3  
3 јуни 2011 година  
Скопје

Директор,  
Дејан Рунтевски, с.р.

## Прилог I

## Листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози

## А. Листа на зоонози и предизвикувачи на зоонозишто вклучени во мониторингот:

- бруцелоза и нејзини предизвикувачи
- кампилобактериоза и нејзини предизвикувачи
- ехинококоза и нејзини предизвикувачи
- листериоза и нејзини предизвикувачи
- салмонелоза и нејзини предизвикувачи
- трихинелоза и нејзини предизвикувачи
- туберкулоза предизвикана од *Mycobacterium bovis*
- веротоксична *Escherichia coli*.

## Б. Листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози што се следат во согласност со епидемиолошката состојба:

## 1. Вирусни зоонози

- калицивирус
- вирус на хепатитис А
- вирус на грип
- беснило
- вируси пренесувани од артроподи.

## 2. Бактериски зоонози

- борелиоза и нејзини предизвикувачи
- ботулизам и нејзини предизвикувачи
- лептоспироза и нејзини предизвикувачи
- пситакоза и нејзини предизвикувачи
- туберкулоза различна од таа спомената во точка А
- вибриоза и нејзини предизвикувачи
- јерсиниоза и нејзини предизвикувачи.

## 3. Паразитски зоонози

- анисакидоза и нејзини предизвикувачи
- криптоспоридиоза и нејзини предизвикувачи
- цистицеркоза и нејзини предизвикувачи
- токсоплазмоза и нејзини предизвикувачи.

## 4. Останати зоонози и предизвикувачи на зоонози

## Прилог II

## Барања за извештаите што се поднесуваат според член 9(1)

Извештајот наведен во член 9 (1) од овој правилник треба да ги содржи особено слените податоците и тоа податоците од деловите А, Б, В и Г од вој прилог треба да ги содржат извештаите за мониторинг спроведени во согласност со член 4 од овој правилник а извештаите за мониторинг спроведени во согласност со член 7 податоците од дел Д од овој прилог.

А. Првенствено следново мора да се опише за сите зоозози и предизвикувачи на зоозози (понатаму треба да се соопштуваат само промените):

- (а) системи за мониторинг (употребени стратегии за земање мостри, честота на земање мостри, вид на мостра, дефиниција на клинички случај, методи за дијагностика);
- (б) политика за вакцинирање и други превентивни активности;
- (в) контролни механизми и, кога тоа е релевантно, програми;
- (г) мерки во случаи на позитивни наоди или индивидуални случаи;
- (д) поставени системи за известување;
- (ф) историјат на болеста и/или инфекцијата во земјата.

Б. Следново мора да се опишува секоја година:

(а) релевантни подложни популации на животни (заедно со датумот на кој се однесуваат бројките):

- број на стада или јата,
- вкупен број на животни, и
- кога тоа е релевантно, вклучени методи на производство;

(б) број и општ опис на лабораториите и институциите вклучени во мониторингот.

В. Секоја година, следниве детали мора да се опишат со нивните последици за секој предизвикувач на зоозози и засегнатата категорија на податоци:

- (а) промени во веќе опишаните системи;
- (б) промени во претходно опишаните методи;
- (в) резултати од испитувањата и понатамошна типизација или други методи за карактеризација во лаборатории (соопштени одделно за секоја категорија);
- (г) национална оценка за скорешната состојба, движењето и изворите на зарази;
- (д) релевантност на зоонотската болест;
- (е) релевантност на хумани клинички случаи, како извор на зарази кај луѓето или наоди во животни и храна;
- (ж) признати стратегии за контрола што може да се применат за да се спречи или минимизира пренесувањето на предизвикувач на зоозози на луѓето;
- (з) доколку тоа е неопходно, какви било специфични активности одлучени во земјите-членки или предложени за Заедницата како целина врз основа на скорешната состојба.

Г. Соопштување на резултатите од испитувањата

Резултатите се даваат наведувајќи го бројот на испитани епидемиолошки единици (јата, стада, мостри, серии) и број на позитивни мостри согласно дефиницијата на клинички случај. Кога тоа е неопходно, резултатите се презентираат на начин што ја покажува географската распределба на зоозози или предизвикувачи на зоозози.

Д. Податоци за епидемија предизвикана од храна:

- (а) вкупен број на епидемии од година во година;
- (б) број на смртни случаи и болести кај луѓето при тие епидемии;
- (в) причинители на епидемиите, вклучувајќи, кога тоа е можно, серотип или друг дефинитивен опис на предизвикувачите. Кога откривањето на причинителот не е возможно, треба да се наведе причината за неможност да се открие;
- (г) прехранбени производи имплицирани во епидемијата и други потенцијални преносни средства;
- (д) откривање на типот на местото каде што сомнителната храна била произведена/купена/набавена/потрошена;
- (е) фактори што придонесуваат, на пример, недостатоци во хигиената при преработка на храната.

1995.

Брз основа на член 71 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МОНИТОРИНГ И  
КОНТРОЛА НА ПРИСУСТВОТО НА РЕЗИДУИ И  
КОНТАМИНЕНТИ ВО ЖИВИТЕ ЖИВОТНИ И ХРАНАТА  
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НАЧИНОТ НА  
ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ И ПОСТАПКИТЕ  
ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА РЕЗИДУИ И  
НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ И МЕРКИТЕ КОИ  
СЕ ПРЕЗЕМААТ ВО СЛУЧАЈ НА СОМНЕНИЕ И НА  
ПОЗИТИВЕН НАОД НА ПРИСУСТВО НА РЕЗИДУИ И  
НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ (\*)**

**ГЛАВА I**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции.

**Член 2**

Во овој правилник покрај изразите дефинирани во Законот за безбедност на храната, Законот за ветеринарно медицински препарати и Законот за ветеринарно здравство се употребуваат и изрази кои го имаат следното значење:

\* Со овој правилник се врши усогласување со ДИРЕКТИВА 96/23/ЕЗ НА СОВЕТОТ од 29 април 1996 за мерки за следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/ЕЕЗ и 86/469/ЕЕЗ и Одлуките 89/187/ЕЕЗ и 91/664/ЕЕЗ, 31996L0023 надополнета со:

- Регулатива на Советот (ЕЗ) Бр. 806/2003 од 14 април 2003,

- Регулативат (ЕЗ) Бр. 882/2004 на Европскиот Парламент и Советот од 29 Април 2004,

- Директива на Советот 2006/104/ЕЗ од 20 ноември 2006 и

- Регулатива (ЕЗ) бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и Советот од 18 јуни 2009;

ДИРЕКТИВА 96/22/ЕЗ НА СОВЕТОТ од 29 април 1996 година за забрана на употребата на одредени супстанции кои имаат хормонално или тиростатско дејство и на  $\beta$ -агонисти во сточарството и со која се укинуваат директивите 81/602/ЕЕЗ, 88/146/ЕЕЗ and 88/299/ЕЕЗ, 31996L0022 надополнета со:

- Директива 2003/74/ЕЗ на Европскиот Парламент и Советот од 22 септември 2003 и

- Директива 2008/97/ЕЗ на Европскиот Парламент и Советот од 19 ноември 2008;

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА од 23 февруари 1998 година за утврдување детални правила за официјално земање примероци со цел контрола на одредени супстанции и нивни резидуи кај живи животни и животински производи производи (Текст со ЕЕА важност) (98/179/ЕЗ), 31998D0179, и

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА од 27 октомври 1997 година со која се утврдуваат нивоата и честотите на земање примероци предвидени со Директива 96/23/ЕЗ на Советот за следење на одредени супстанции и резидуи од нив во одредени животински производи (Текст со ЕЕА важност) (97/747/ЕЗ), 31997D0747.

1) **Одобрена лабораторија** е лабораторија одобрена од Агенцијата за храна и ветеринарство за испитување на официјални примероци со цел на откривање на содржина на резидуи;

2) **Збирна група на животни** е група на животни од ист вид, на иста возраст одгледувани на исто одгледувалиште, во исто време и под исти услови на одгледување;

3) **Официјален примерок** е примерок земен од официјален ветеринар, за целите на испитување на резидуите на супстанции дадени во Прилог 1 од овој правилник, повикувајќи се на видот, типот, количеството, методот на собирање и идентификација на полот на животното, потеклото на животното или производ од животинско потекло;

4) **Бета-агонисти** се бета аденоакцепторни агонисти.

5) **Фармски животни** се домашни животни од видот говеда, свињи, овци и кози, домашни копitari, живина и зајаци, како и диви животни од овие видови и фармско одгледувани диви преживари;

6) **Терапевтски третман** е апликација на одобрена супстанција на поединечно фармско животно за да се третира проблем со плодноста, по испитување од доктор по ветеринарна медицина, вклучувајќи прекин на несакана гестација, и во случај на  $\beta$ -агонисти, за поттикнување контракции кај крави при телење и за третман на респираторни проблеми, и за поттикнување контракции кај копitari кои се одгледуваат за други цели, а не за производство на месо;

7) **Зоотехнички третман** е апликација:

а) на било која супстанција одобрена со овој правилник кај поединечно фармско животно за синхронизација на еструс и подготовка на донатори и реципиенти за имплантација на ембрионите, откако животното ќе го испита ветеринарен лекар или, во согласност, под негова одговорност;

б) во случај на животни од аквакултура апликација кај група приплодни животни за промена на полот, во ветеринарен преглед и под негова одговорност.

8) **Мониторинг** е следење на резидуите и супстанции во живи животни, нивните екскременти и телесни течности или во ткива, производи од животинско потекло, добиточна храна и вода за пиење;

9) **Таргет примерок** е примерок кој е земен во согласност со стратегијата за земање примероци.

**ГЛАВА II**

**Начин на вршење на мониторинг и контрола на присуство на резидуи и контаминенти во живи животни и храна од животинско потекло**

**Член 3**

Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата) при вршење на мониторинг треба да:

1) состави план за следење и откривање на резидуи за секоја календарска година, најдоцна до 31 март, во тековната година на начин утврден со член 4 од овој правилник за да може официјалниот ветеринар да врши инспекција;

2) ја координира активноста меѓу официјалните ветеринари одговорни за следење на резидуи;

3) собира, обработува и анализира податоци кои се потребни за проценка на степенот за следење на резидуите добиени од мерките предвидени од оваа глава и спроведување на планот во поедини подрачја; и

4) испраќа известување до надлежната комисија на ЕУ, најдоцна до 31 март секоја година, за податоците и резултатите од точка 3) на овој член вклучувајќи ги и резултатите од други испитувања и проценки.

#### Член 4

(1) Со планот за следење и откривање на резидуи, (во натамошниот текст: план), се определуваат резидуи кои ќе се испитуваат според различните видови на животни и производи од животинско потекло, дадени во Прилог II кој е составен дел од овој правилник.

(2) Со планот од став (1) на овој член се определуваат мерките за откривање на:

1) групи на резидуи или супстанции во согласност со видот на животни, нивните екскрети и телесни течности, во животинските ткива и во производите како што се: месото, млекото, конзумни јајца и мед; и

2) определени супстанции во водата за пиење и храна за животните во местата каде тие се држат или одгледуваат.

(3) Стратегијата, обемот и фреквенцијата на земање примероци се дадени во Прилозите III и IV кои се составен дел на овој правилник.

#### Член 5

(1) При изработка на планот се земаат во предвид податоците добиени од испитувањата на присуство на резидуи и недозволените супстанции во производите од животинско потекло од претходните години и прописите за безбедност на храната од областа на резидуи.

(2) Со планот се определуваат и мерките и начинот на земање на примероци од животни и производи од животинско потекло кои се од увоз.

(3) Планот особено содржи:

1) Начин на користење на супстанциите наведени во Прилог I кој е составен дел на овој правилник;

2) Начин на спроведување на контрола на теренот;

3) Листа на овластени лаборатории за испитување на примероците;

4) Максимум дозволено ниво на резидуи, Листа на супстанции што треба да бидат откриени, методи на анализа, стандарди за интерпретација на резултатите во однос на супстанциите од Прилог I од овој правилник;

5) Број на официјални примероци кои треба да се земат во однос на бројот на заклани животни поединечно за секој вид во минатата година, а во согласност со обемот и фреквенцијата на земање на примероци во Прилог IV од овој правилник;

6) Начин на земање на официјалните примероци; и

7) Мерки кои овластеното лице може да ги преземе во случај на утврдување на присуство на резидуи.

#### Член 6

Официјалниот ветеринар за спроведување на планот до Агенцијата, доставува извештај еднаш месечно.

#### Член 7

Сопствениците или одговорните лица во објектите за колење, обработка и преработка на производи од животинско потекло на примарните производи од животинско потекло, треба да го превземат следното:

1) во производството да ги користат само оние животни за кои нивниот производител може да гарантира дека за време од последното лекување до ставање во промет на ткивата или производите кој потекнуваат од лекувани животни, поминало време пропишано во упатството за употреба на ветеринарно медицинскиот препарат (каренца);

2) животните и/или производите од животинско потекло да не содржат резидуи над максимално дозволеното ниво на резидуи од недозволените супстанции или препарати.

#### Член 8

(1) Докторот по ветеринарна медицина кој го врши лекувањето на животните, може да врши и надгледување на условите за одгледување и на видот на третманот со резидуите дадени во Прилог I на овој правилник.

(2) Докторот по ветеринарна медицина води евиденција за начинот на лекувањето, за видот на лекот што е применет, датумот на третманот, за начинот на кој се применува лекот, обележување на лекуваните животни и времетраењето на каренцата.

(3) Сопственикот на животните може да дава ветеринарни лекови само под контрола на докторот по ветеринарна медицина, при што треба да го почитува упатството од производителот на лековите и времетраењето на каренцата и да води евиденција, а ветеринарните рецепти да ги чува најмалку пет години од издавањето.

(4) За случаите од ставовите (2) и (3) на овој член сопственикот и докторот по ветеринарна медицина го известуваат официјалниот ветеринар.

### ГЛАВА III

#### НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ ПОСТАПКИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ

##### ПОГЛАВЈЕ I ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ

#### Член 9

(1) Покрај контролата која официјалните ветеринари ја спроведуваат согласно планот, заради зголемен ризик по здравјето на луѓето и животните може да спроведат и повремени контроли и тоа:

1) во текот на производството на супстанциите кои се составен дел на група A од Прилог I на овој правилник, и начинот на нивното држење, складирање, транспорт, дистрибуција и продажба;

2) во било која фаза на производството на добиточната храна, места на складирање и дистрибутивен ланец на храна за животни и

3) целиот производствен ланец на животни и суровини од животинско потекло.

(2) Повремените контроли од став (1) на овој член се спроведуваат и за откривање на недозволените супстанции или препарати кои се употребуваат со цел на гоњење или недозволено лекување на животните.

(3) Доколку постои сомневање за прекршок по однос на примена на дозволените нивоа на резидуи и недозволените супстанции, и во случај на позитивен резултат од која било од проверките од став (1) од овој член, се применуваат одредбите на членовите 16, 17, 18 и 21 од овој правилник. Контролите кои се спроведуваат во кланици или при првата продажба на водни животни и производи од риба можат да бидат редуцирани поради фактот дека одгледувалиштата од каде потекнуваат или од каде се испраќаат претставува дел од мрежата за епидемиолошко следење или од системот за следење на квалитетот како што е наведено во член 7 став (2) точка 1) од овој правилник.

#### Член 10

(1) Контролата од член 9 на овој правилник се спроведува без претходно известување.

(2) Сопственикот и лицето кое е одговорно за животните наменети за колење треба да обезбеди објекти за инспекциски преглед пред колење на животното и да му ја овозможат потребната помош на официјалниот ветеринар при прегледот.

#### Член 11

Официјалниот ветеринар треба:

1) во случај на сомневање на недозволено лекување кај животните да го испраша сопственикот, лицето кое е одговорно и докторот по ветеринарна медицина одговорен за лекување на животните и да побара да му ја обезбедат потребната документација од членот 8 ставови (2) и (3) од овој правилник.

2) во случај на недозволено лекување или употреба на недозволените супстанции или препарати или каде има сомневање за нивна употреба или нивно испитување, треба да се изврши:

а) контрола за потеклото и местото од каде доаѓаат животните, со методата на случаен примерок;

б) контрола на храната за животни и водата за пиење што ја користеле животните,

в) контрола на водата во која се одгледувани аквакултурни животни;

г) контрола предвидена со членот 9 став (1) точка 1) од овој правилник; и

д) други контроли, со цел да се открие потеклото на недозволените супстанции и препарати.

3) доколку утврди присуство на резидуи над максимално дозволено ниво, да направи потребен број на контроли и да преземе мерки во согласност со одредбите од Поглавје III од оваа Глава.

#### Член 12

(1) Испитувањето на присуство на резидуи или група на резидуи се врши во референтна лабораторија согласно член 11 од Закон за ветеринарно здравство (1), при што резидуите или групата на резидуи не треба да се достават до повеќе од една референтна лабораторија.

(2) Лабораторијата од став (1) на овој член врши:

1) координирање на работата со другите ветеринарни лаборатории одговорни за анализирање на резидуите, особено координирање на стандардите и методите за вршење на анализи за секоја резидуа или група на резидуи;

2) помагање на Агенцијата при организирање на планот за следење на резидуи;

3) периодично организирање на компаративни тестови за секоја резидуа или група на резидуи кои им се доставени;

4) гарантирање дека ветеринарните лаборатории ги почитуваат утврдените нивоа;

5) ширење на информациите доставени од други референтни лаборатории;

6) гарантирање дека нивниот персонал е во можност да учествува во идни курсеви за обука организирани од Комисијата или од референтните лаборатории на Комисијата.

#### Член 13

(1) Официјалните примероци се земаат во согласност со Прилог III и IV од овој правилник со цел да бидат испитани во ветеринарна лабораторија одобрена согласно член 12 од Законот за ветеринарно здравство (1). Начинот на земање на официјални примероци и рутинските и референтните методи кои треба да се применат за анализа на официјални примероци се дадени во Прилог V кој е составен дел на овој правилник.

(2) За супстанциите од Прилог I група A од овој правилник, сите позитивни наоди евидентирани со примена на рутински метод наместо со референтен метод треба да бидат потврдени од ветеринарната лабораторија која користи референтен метод. За сите супстанции, испитувани врз база на контрадикторна анализа, резултатите треба да бидат потврдени од референтна лабораторија.

(3) При испитување на официјален примерок кој покажува третман кој не е во соогласност со прописите од областа на ветеринарно здравство и безбедност на храна се применуваат одредбите на членовите 16, 17, 18 и 21 од овој правилник. Доколку испитувањето покаже присуство на резидуи на дозволените супстанции или контаминенти кои ги надминуваат дозволените нивоа, се применуваат одредбите на членовите 18 и 21 од овој правилник.

(4) Доколку испитувањето од став (3) на овој член се спроведува на животни или производи од животинско потекло од трета земја, надлежниот орган на третата земја од која потекнуваат треба да обезбеди дека мерките кои се применуваат во третата земја се најмалку еквивалентни на оние од членовите 16 став (2), 17, 18 и 21 од овој правилник во однос на одгледувалиштето или објектот од кој потекнуваат или од која се испратени.

## ПОГЛАВЈЕ II КОНТРОЛА ПРИ УВОЗ

#### Член 14

(1) Увозот на животни и производи од животинско потекло се врши само од трети земји кои се наоѓаат на листата на земји кои се одобрени за увоз на животни и производи од животни во Република Македонија.

(2) Земјите од став (1) на овој член треба да ги исполнат најмалку гаранциите за мониторинг на групи на недозволените супстанции дадени во Прилог 1 на овој правилник.



## Член 15

(1) Кога ќе се утврди дека кај увезените животни во нивното лекување се користени недозволените супстанции и/или препарати, или присуство на недозволените препарати или супстанции во една серија или во дел од серијата во увезените производи од животинско потекло, а кои потекнуваат од ист извозен објект, официјалниот ветеринар треба:

1) да ја информира Агенцијата за видот и намената на производот;

2) дополнително да земе примероци од секоја група на животни или серија на производите од животинско потекло, кои се од исто место, односно објект;

3) идните пет пратки кои се од исто потекло привремено да ги заплени и да ги задржи до добивање на резултатот од спроведената анализа за оценка на исправноста и

4) да го задолжи увозникот на предметната пратка да ја врати пратката во земјата на потекло или нештетно да ја уништи на негов трошок и под контрола на официјален ветеринар, кога од земените мостри се утврди присуство на недозволените супстанции или производи.

(2) За резултатите од додатното испитување, официјалниот ветеринар треба да ја известува Агенцијата, која врз основа на тие информации ќе преземе други потребни мерки за утврдување на причините за присуство и потекло на резидуи над дозволеното ниво.

## ПОГЛАВЈЕ III

## МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ВО СЛУЧАЈ НА НЕДОЗВОЛЕНО ПОСТАПУВАЊЕ

## Член 16

Доколку со анализата на производи од животинско потекло се утврди присуство на резидуи официјалниот ветеринар согласно член 15 од Законот за ветеринарно здравство<sup>(\*)</sup> треба:

1) во најкус можен рок до Агенцијата да ги достави сите информации за утврдување на потеклото на животните, односно одгледувалиштето од каде потекнуваат или доаѓаат животните и сите податоци за методите и резултатите од анализата и

2) да превземе:

а) истрага во одгледувалиштето од каде животното потекнува или местото од каде доаѓа животното, за да се утврди причината за присуство на резидуите во недозволените количини;

б) истрага за потеклото на супстанциите или препаратите во случај на недозволено лекување во зависност од: производство, ракување, складирање, транспорт, дистрибуција или продажба, во зависност од утврдена-та состојба;

в) сепакво дополнително испитување кое се смета за потребно и

г) мерки дека животните од кои се земени примероците јасно и видливо се обележуваат и евидентирани, при што животните не треба да го напуштат одгледувалиштето или местото на држење се додека не се добијат резултатите од испитувањето.

## Член 17

Кога ќе се утврди недозволено лекување, официјалниот ветеринар животните веднаш ги става под службена контрола и спроведува контрола согласно член 11 точка 2) од овој правилник. Тој исто така треба да гарантира дека предметните животни имаат официјална ознака или идентификација и дека веднаш е земен официјален примерок од статистички репрезентативен примерок врз основа на интернационално призната научна база.

## Член 18

(1) Доколку се докаже присуството на резидуи од дозволени супстанции или препарати кои го надминуваат максимално дозволеното ниво на резидуи, Агенцијата врши испитување на одгледувалиштето од каде потекнуваат или од каде се испратени со цел да востанови зошто нивото е надминато. Во согласност со резултатите од испитувањето, Агенцијата ги презема потребните мерки за заштита на јавното здравство согласно прописите за ветеринарното здравство кои може да вклучат забрана на животните да го напуштат одгледувалиштето или забрана на производите да го напуштат одгледувалиштето или објектот за определен период.

(2) Во случај на повторен наод на присуството на резидуи од дозволени супстанции или препарати кои го надминуваат максимално дозволеното ниво на резидуи при ставање во промет на животни од страна на еден производител или при ставање во промет на производи од страна на еден производител или од објект за обработка, треба да се вршат интензивни проверки на животните и производите од тоа одгледувалиште и/или објект од страна на официјалниот ветеринар во период од најмалку шест месеци, а производите или труповите се конфискуваат сè до добивање на резултатите од анализите на примероците.

(3) Во случај кога повторените резултати од испитувањето на резидуите, кај одредени супстанции се во недозволените количини, официјалниот ветеринар врз основа на сопствена проценка дополнително зема примероци од животните во местото на одгледувањето, а ако се во прашање производи од животинско потекло во производните објекти и тоа во период од најмалку шест месеци.

## Член 19

Во случај на наод за забранети супстанции или препарати, од Прилог I група A и група B 1 и B 2, од овој правилник, кај лица кои не се овластени за нивно поседување истите треба да се стават под службен надзор на официјалниот ветеринар се додека не се преземат соодветните мерки.

## Член 20

(1) За време на периодот во кој животните се ставени под службена контрола согласно член 17 од овој правилник, животните од одгледувалиштето не смеат да го напуштаат одгледувалиштето од кое потекнуваат или да бидат предадени на кое било друго лице во отсуство на официјална контрола. Официјалниот ветеринар ќе ги преземе потребните безбедносни мерки во согласност со природата на идентификуваната супстанција или супстанции.

(2) По земањето примерок во согласност со член 17 од овој правилник, доколку се покаже дека постои нелегален третман, животното или животните кај кои ќе се најде позитивен наод веднаш се колат на самото место или веднаш се доставуваат до назначената клиника или до стовариштето за отпаден материјал придружени со официјален ветеринарен сертификат со кој се потврдува дека треба да бидат заклани таму. Групите од животните кои се колат на ваков начин нештетно се отстрануваат. На трошок на сопственикот, се земаат примероци од сите животни кои се наоѓаат на одгледувалиштето кај кои се врши проверка и за кои постои сомневање.

(3) Доколку половина или повеќе од примероците земени од репрезентативен број на животни во согласност со член 17 од овој правилник се позитивни, сопственикот може да избере помеѓу две варијанти: проверување на сите животни присутни на одгледувалиштето за кои постои сомневање или убивање на овие животни.

(4) Во период од најмалку 12 месеци, одгледувалиштето кое му припаѓа на истиот сопственик ќе биде подложено на построги проверки за пронаоѓање на предметните резидуи. Доколку постои организиран систем за самостојно следење, сопственикот не го применува за време на тој период.

(5) Доколку постои сомневање за прекршок по однос на примена на максимално дозволените нивоа на резидуи и недозволените супстанции, одгледувалиштата или објектите кои ги снабдуваат одгледувалиштата кај кои е пронајдено присуство на резидуи и недозволените супстанции подлежат на додатни проверки покрај утврдените во член 9 став (1) од овој правилник за да се открие потеклото на предметната супстанција. Исто така се однесува за сите одгледувалишта и објекти кои се во склоп на ланецот за снабдување со животни и храна за животни, како и одгледувалиштето од каде потекнуваат или од каде се испраќаат.

#### Член 21

(1) Согласно член 71 од Законот за безбедност на храната трошоците од испитувањата и проверките од член 14 ги сноси сопственикот или лицето кое е одговорно за животните. Доколку со испитувањето се оправда сомневањето, трошоците од извршените анализи согласно членовите 15 и 16 од овој правилник ги сноси сопственикот или лицето кое е одговорно за животните.

(2) Без оглед на прекршочните или административни казни, трошоците за уништување на животните кои покажале позитивен резултат или животните кои се смета дека се позитивни во согласност со член 20 од овој правилник ги сноси сопственикот на животните без надоместок или компензација.

#### Член 22

Официјалниот ветеринар во клиниката треба:

1) Ако се сомнева или има доказ дека животните кои се донесени на колење биле објект на недозволено лекување или им биле внесени недозволените супстанции или препарати:

а) да обезбеди животните да бидат заклани одвоено од другата група на животни и

б) веднаш да пристапи на земање на примероци за откривање на бараните резидуи и докажување на присуство на недозволените супстанции и

в) доколку се добијат позитивни резултати, месото и внатрешните органи да ги испрати до објект за преработка во кој ќе бидат нештетно отстранети, без надоместок или компензација.

2) Ако се сомнева или има доказ дека до времето на колење на животните не изминала дозволената каренца, треба:

а) колењето да го одложи за најмалку онолку денови колку е пропишано во упатството на производителот на одобрените супстанции, а за супстанции/ препарати кои содржат бета-агонисти, периодот на каренца треба да трае најмалку 28 дена од последното лекување;

б) во случаи кога колењето не може да се одложи (принудно колење), животните да се заколат пред истекот на одредената каренца. Во тој случај месото и внатрешните органи се задржуваат до добивање на резултатите од анализата.

3) За месото и внатрешните органи кои содржат резидуи што не го надминуваат максимално дозволеното ниво, да одобри без ограничување нивна употреба за исхрана на луѓето.

4) Месото и внатрешните органи кои содржат резидуи што го надминуваат максимално дозволеното ниво да ги прогласи како неупотребливи за исхрана на луѓето.

### ГЛАВА IV

#### МЕРКИ КОИ СЕ ПРЕВЗЕМААТ ВО СЛУЧАЈ НА СОМНЕНИЕ И НА ПОЗИТИВЕН НАОД НА ОДРЕДЕНИ СУПСТАНЦИИ КОИ ИМААТ ХОРМОНСКО ИЛИ ТИРЕОСТАТСКО ДЕЈСТВО И БЕТА АГОНИСТИ

#### Член 23

Во промет не може да се стават тиростатски супстанции, стилбени, деривати на стиблиени, нивни соли и естри, естрадиол 17  $\beta$  и негови естри како деривати и бета агонисти, со отстапки, кај животни чие месо и производи се наменети за човечка исхрана за цели различни од оние утврдени во член 25 точка 3) од овој правилник.

#### Член 24

Тиростатски супстанции, стилбени, деривати на стиблиени, нивни соли и естри, естрадиол 17  $\beta$  и негови естри како деривати и бета агонисти неможе, и времено неможе супстанциите кои имаат строгоно (различни од естрадиол 17  $\beta$  и естри на негови деривати) андрогено или гастогено дејство да:

1) бидат аплицирани, на било кој начин, кај фармски животни или животни од аквакултура;

2) се чуваат, освен под официјална контрола, животни од точка 1) од овој член на одгледувалиште и ставање во промет или колење за исхрана на луѓето на фармски животни кои ги содржат супстанциите наведени во овој член или во кои е утврдено присуство на такви супстанции, сем доколку може да се докаже дека животните за кои станува збор биле третирани согласно членовите 25 и 27 од овој правилник;

3) да се стават во промет животни од аквакултура кај кои се аплицирале супстанциите наведени во точка 1) од овој став и нивни преработени производи, за човечка исхрана;

4) да се стават во промет месо од животни наведени во точка 2) од овој став и

5) да се врши преработка на месо од точка 4) од овој став.

#### Член 25

(1) По исклучок на одредбите од членовите 23 и 24 на овој правилник може да се врши апликација кај фармски животни, за терапевтски цели, на  $\beta$ -естрадиол 17, тестостерон и прогестерон и деривати кои веднаш по апсорбијата се хидролизираат на самото место. Ветеринарните медицински препарати кои се користат за терапевтски третман треба да бидат во согласност со условите за ставање во промет на пазарот утврдени во прописите за ветеринарно медицинските препарати, а нивната апликација треба да ја врши доктор по ветеринарна медицина, со инекција, или, за лекување нефункционалност на јајници, во форма на вагинални спирали, но не преку импланти, кај фармски животни кои се јасно идентификувани. Доктор по ветеринарна медицина треба да го евидентира третманот на идентификуваните животни кој може да е дел од евиденцијата утврдена во други прописи за ветеринарно здравство, со најмалку следниве детали:

- 1) вид на третман,
- 2) вид на одобрени производи,
- 3) датум на третман,
- 4) идентитет на лекуваните животни.

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член треба да се стави на располагање на официјалниот ветеринар по негово барање;

(3) Апликација за терапевтски цели на одобрени ветеринарни медицински препарати кои содржат:

1) алил тренбонол, со орална апликација, или  $\beta$ -агонисти кај копитари, под услов да се користат во согласност со упатството на производителот, и

2)  $\beta$ -агонисти, во форма на инекција за поттикнување контракции кај крави при телење треба да ја врши доктор по ветеринарна медицина или, во случај на ветеринарните медицински препарати од став (3) точка 1), да се аплицираат под негова директна одговорност;

(4) Надлежниот доктор по ветеринарна медицина треба да го евидентира третманот, вклучувајќи ги најмалку деталите од од став (1) од овој член.

(5) Сопствениците неможе да чуваат ветеринарни медицински препарати кои содржат  $\beta$ -агонисти, кои може да се користат за поттикнување контракции.

(6) Безоглед, на начинот на апликација од став (3) точка 2) на овој член не може да се врши терапевтски третман на животни наменети за приплод и приплодни животни кои не се употребуваат повеќе за приплод.

#### Член 26

(1) Без оглед на член 24 точка 1) од овој правилник и без оглед на ограничувањето за ставање во промет од член 23 од овој правилник, кај фармски животни може да се аплицираат, ветеринарни медицински препарати со естрогено (различно од естрадиол 17  $\beta$  и деривати на неговите естри), андрогено или гестагено дејство кои се одобрени во согласност со прописите за ветеринарно медицински препарати за целите на зоотехнички третман. Овие ветеринарни медицински препарати тре-

ба да ги аплицира докторот по ветеринарна медицина кај јасно идентификувани животни; надлежниот доктор по ветеринарна медицина треба да го евидентира третманот во согласност со член 25 точка 1) од овој правилник.

(2) Дозволено е да се врши синхронизација на еструс и подготовка на донатори и реципиенти за имплантација на ембрионите, кои не ги врши директно доктор по ветеринарна медицина, но под негова одговорност.

(3) Во однос на животни од аквакултура, младите риби може да се лекуваат во првите три месеца за целите на промена на полот со ветеринарни медицински препарати кои имаат андрогено дејство и се одобрени во согласност со прописите за ветеринарно медицински препарати.

(4) За случаите од ставовите (1), (2) и (3) од овој член, докторот по ветеринарна медицина издава рецепт за еднократна употреба, со кој се специфицира третманот за кој станува збор и количината на потребниот препарат, и води евиденција за препишаните препарати.

(5) Зоотехнички третман на животни наменети за приплод, вклучувајќи го и периодот на товење за приплодни животни кои не се употребуваат повеќе за приплод не може да се врши.

#### Член 27

(1) Хормонските производи и  $\beta$ -агонистите чија апликација кај фармски животни е одобрена во согласност со членовите 25 и 26 од овој правилник треба да ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарно медицински препарати.

(2) По исклучок на став (1) од овој член не се одобрува апликација на:

1) хормонски препарати:

- а) кои се депонираат во ткива и органи;
- б) со каренца подолга од 15 дена по третманот;
- в) чиј начин на употреба не е познат и/или за кои не постојат реагенси или опрема за примена во аналитички техники за откривање присуство на резидуи во количина поголема од дозволените граници;

2) ветеринарни медицински препарати кои содржат  $\beta$ -агонисти и чија каренца е подолга од 28 дена по третманот.

#### Член 28

(1) Во случај на трговија може да се стават во промет животни за расплод и животни за расплод кои се на крај од нивниот репродуктивен живот кои биле подложени на третман од утврден во членовите 25 и 26 од овој правилник при што месото од таквите животни се означува со дополнителна ознака доколку условите од член 25 и 26 од овој правилник се исполнети и период на каренца наведен во одобрувањето на препаратот е запазен.

(2) Во случај на трговија со коњи кои имаат висока вредност, како тркачки коњи, коњи за натпревар, коњи од циркус, пастуви или коњи за изложби вклучувајќи регистрирани equidae на кои што им се аплицирале ветеринарно медицински препарати кои содржат алил треболон или бета агонисти за целите наведени во член 25 од овој правилник, ќе може да се изврши трговијата и пред завршување на карентниот период доколку се

обезбеди дека пропишаните услови за аплицирање се исполнети и видот и датумот на третманот се внесени во сертификатот или пасошот што го придружуваат животното.

(3) Месо или производи од животни кај кои се аплицирале супстанции со естрогено, андрогено или гестагено дејство или  $\beta$ -агонисти во согласност со одредбите за апликација на лекови од овој правилник, не може да се стават во промет за човечка исхрана, освен ако животните за кои станува збор се лекувани со ветеринарни медицински препарати кои ги исполнуваат условите од член 30 на овој правилник и сè додека се почитувал периодот на каренца пред да се колат животните.

#### Член 29

(1) Во моментот на увоз, производство, складирање, дистрибуција, продажба и употреба на супстанции од членовите 23 и 24 од овој правилник, со нив може да ракуваат единствено лица овластени согласно со прописите за ветеринарно медицински препарати;

(2) Покрај проверките со кои се регулира ставање во промет на различните препарати за кои станува збор, официјалните проверки утврдени во прописите за контрола на резидуи ги вршат официјалните ветеринари, со цел да го утврдат следново:

1) присуство на супстанции или препарати кои не се дозволени согласно со членовите 23 и 24 од овој правилник, наменети за апликација кај животни за целите на товење;

2) незаконско лекување на животни;

3) непочитување на каренците утврдени во член 27 од овој правилник;

4) непочитување на ограничувањата за употреба на одредени супстанции или препарати утврдени во членовите 25 и 26 од овој правилник;

(3) Тестовите за присуство на:

1) супстанциите од став (1) од овој член кај животни, во вода за пиење за животни и на сите места каде што се одгледуваат или чуваат животни;

2) резидуи на горенаведените супстанции кај живи животни, во нивниот измет и телесни течности и во животински ткива и производи се вршат во согласност со овој правилник;

(4) Кога проверките од ставовите (2) и (3) од овој член ќе покажат:

1) присуство на супстанции или препарати чија употреба или чување се забранети, или присуство на резидуи од супстанции чија апликација се смета за незаконска, овие супстанции се конфискуваат, а сите животни кои биле под таков третман или месото од нив се ставаат под официјален надзор сè додека не се применат потребните мерки;

2) непочитување на условите од став (2) точки 1) и 2) од овој член, официјалниот ветеринар ќе преземе соодветни мерки во зависност од тежината на прекршокот, согласно Законот за безбедност на храна.

#### Член 30

(1) Операторите кои купуваат или произведуваат супстанции со тиростатско, естрогено, андрогено или гестагено дејство и  $\beta$ -агонисти, операторите кои се одобрени да ставаат во промет такви супстанции и опе-

раторите кои купуваат или произведуваат фармацевтски и ветеринарни медицински препарати од такви супстанции треба покрај обврските за водење евиденција согласно одредбите од членовите 33, 39 и 45 од Законот за ветеринарно медицински препарати, да водат и евиденција со детали, во хронолошки ред, за произведените или купените количини, продадените количини или количините употребени за производство на фармацевтски и ветеринарни медицински препарати, и имињата на лицата на кои им се продадени такви количини или од кои ги купиле истите.

(2) Информациите од став (1) на овој член треба да бидат достапни на официјалниот ветеринар по негово барање и во печатена форма или електронска форма.

#### Член 31

(1) Увоз на фармски животни или животни од аквакултура или нивно месо или производи од Трети земји чие законодавство одобрува ставање во промет и апликација на стилбени, деривативи на стилбени, нивни соли и естри, или на тиростатски супстанции за апликација кај животни од сите видови не треба да се врши.

(2) Увоз од трети земји од став (1) од овој член не треба да се врши на:

1) фармски животни или животни од аквакултура:

а) кај кои се аплицирани препарати или супстанции од член 23 на овој правилник на било кој начин;

б) кај кои се аплицирани препарати или супстанции од член 23 од овој правилник, освен ако тие супстанции или препарати се аплицирани во согласност со одредбите и условите утврдени во членовите 25, 26 и 28 од овој правилник и ако се почитувани каренците во меѓународните препораки;

2) месо или производи добиени од животни чиј увоз е забранет согласно со точка 1) од овој став.

(3) Увоз на животни наменети за приплод, приплодни животни кои веќе не се користат за приплод, или нивно месо од трети земји може да се врши доколку истите обезбедат гаранции кои во најмала мера се еднакви на оние утврдени во овој правилник.

### ГЛАВА VII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 32

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење на ветеринарен преглед и контрола и начин на водење на евиденција за резидуи и определени супстанции во суровини, живи животни и производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/02).

#### Член 33

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2011 година.

Бр. 11-1450/4  
3 јуни 2011 година  
Скопје

Директор,  
Дејан Рунтевски, с.р.

## Прилог I

## НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ

Група А-супстанции кои имаат анаболички ефект и недозволен супстанции

1. Стилбени, деривати на стилбени, нивни соли и естери.
2. Анти tiroидни супстанции.
3. Стероиди.
4. Кисели лактони на Резолинот вклучувајќи го и зеранолот.
5. Бета-агонисти.
6. Фармаколошки активни супстанции за кои неможе да се одреди максимално дозволено ниво: вклучени во *Aristolochia* spp. и негови препарати, Chloramphenicol, Chlorpromazine, Colchicine, Dapsone, Dimetridazole, Metronidazole, Nitrofurans (вклучувајќи furazolidone) и Ronidazole.

Група Б-Ветеринарни лекови и контаминенти во кои се вклучуваат и забранети супстанции кои се употребуваат во ветеринарни цели

1. Антибактериски супстанции, вклучувајќи ги сулфонамидите и хинолите.
2. Други ветеринарни лекови:
  - а) антихелминтици,
  - б) кокцидиостатици, вклучувајќи ги и нитромидазолите,
  - в) карбамати и пиретроиди,
  - г) седативи,
  - д) нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИДс),
  - ѓ) други фармаколошко активни супстанции.
3. Други супстанции и загадувачи на околината:
  - а) органохлорни соединенија вклучувајќи (PCBs),
  - б) органофосфорни соединенија,
  - в) хемиски елементи,
  - г) микотоксини,
  - д) вештачки бои,
  - ѓ) друго

## Прилог II

## РЕЗИДУИ ИЛИ ГРУПИ НА СУПСТАНЦИИ КОИ СЕ ПРОНАОЃААТ СПОРЕД ВИДОТ НА ЖИВОТНОТО, НИВНАТА ХРАНА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА ВОДАТА ЗА ПОЕЊЕ И ОСНОВНИТЕ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

Вид на животно, храна или животински продукти Групи на супстанции	Говеда, овци, кози, свињи, коњи	Живина	Водни животни	Млеко	Јајца	Месо од зајаци и месо од дивеч* и одгледуван дивеч	Мед
А1	X	X	X			X	
2	X	X				X	
3	X	X	X			X	
4	X	X				X	
5	X	X				X	
6	X	X	X	X	X	X	
В1	X	X	X	X	X	X	X
2а	X	X	X	X		X	
б	X	X			X	X	
в	X	X				X	X
г	X						
д	X	X		X		X	
ѓ							
За	X	X	X	X	X	X	X
б	X			X			X
в	X	X	X	X		X	X
г	X	X	X	X			
д			X				
ѓ							

\* Хемиските елементи се важни само кога се работи за дивеч.

## Прилог III

### СТРАТЕГИЈА НА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

1. Контролниот план за резидуи има за цел да ги испита и открие причините за опасностите од резидуи во храната од животинско потекло во одгледувалиштата, кланиците, млекарниците, објектите за преработка на риба и станиците за собирање и пакување на јајца.

Официјалните примероци се земаат во согласност со соодветното Поглавје од Прилог IV од овој правилник.

Кога се земаат официјални примероци, земањето на примероци треба да биде непредвидено, неочекувано и да се врши во незакажано време и неопределен ден од неделата. Официјалните ветеринари треба да ги преземат сите превентивни мерки кои се потребни за да се постигне постојана присутност на елементот изненадување при вршењето на проверката.

2. За супстанциите од групата А, надзорот треба да се тежнее кон пронаоѓањето на нелегална употреба на забранети супстанции и злоупотребата на дозволени супстанции. Земањето примероци треба да се насочи во согласност со соодветното Поглавје од Прилог IV од овој правилник.

Примероците треба да бидат такви што ќе ги земат во предвид следниве минимум критериуми: пол, возраст, вид, систем за товење, сите достапни пратечки информации, и сите докази за злоупотреба на супстанции од оваа група.

3. За супстанциите од групата Б, надгледувањето треба да биде насочено особено за контролирање на усогласувањето со MRL за остатоци од ветеринарни медицински препарати, максимумалното ниво на пестициди и следење на концентрацијата на загадувачи од животната средина.

**Прилог IV****ОБЕМ И ФРЕКВЕНЦИЈА НА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ЧАПУНКАРИ****1. Говеда**

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е приближно еднаква на 0,4% од вкупниот број на говедата, кои се заклани во претходната година по следната поделба:

Група А: 0,25% по следната поделба:

- една половина од примероците се земаат од живи животни во одгледувалиштета, (во случај на престап 25% од примероците анализирани за испитување на групата А5 примероци можат да бидат земени од храна за животни, вода за пиење и др.).

- другата половина од примероците ќе биде земена од кланица.

Секоја подгрупа во групата А треба да бидат проверени секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот број на земени примероци, кои се испитуваат за групата А.

Преостанатиот број на примероци кој е за испитување за групата А, се распоредува според искуството за употреба на тие поедини супстанции.

Група Б: 0,15%

30% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата Б1.

30% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата Б2.

10% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата Б3.

Преостанатиот број на примероци кој е за испитување за групата Б, се распоредува според искуството за употреба на тие поедини супстанции.

**2. Свињи**

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е приближно еднаков на 0,05% од вкупниот број на свињи, кои се заклани во претходната година по следната поделба:

Група А: 0,02%

Таму каде земањето на примероци од животните е во кланиците, дополнително на местата каде животните се одгледуваат, треба да се земаат примероци од водата за пиење, храната, фецесот и тоа така во една година со земање на примероци треба да е најмалку 1 одгледувалиште на 100.000 свињи заклани во минатата година.

Секоја подгрупа во групата А треба да бидат проверени секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот број на земени примероци, кои се испитуваат за групата А.

Преостанатиот број на примероци кој е за испитување за групата А, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

Група Б: 0,03%

30% од примероци треба да се испитаат на супстанции од групата Б1.

30% од примероци треба да се испитаат на супстанции од групата Б2.

10% од примероци треба да се испитаат на супстанции од групата Б3.

Преостанатиот број на примероци кој е за испитување за групата Б, се распоредува според искуството за употреба на тие поедини супстанции.

**3. Овци и кози**

Најмалиот број на животни за контрола на сите видови на резидуи и супстанции, за секоја година, треба да е приближно еднаков на 0,05% од вкупниот број на овци и кози постари од три месеци, кои се заклани во претходната година по следната поделба:

Група А: 0,01%

Секоја подгрупа во групата А треба да биде проверена секоја година и тоа во обем минимум 5% од вкупниот број на земени примероци, кои се испитуваат за групата А.



Преостанатиот број на примероци кој се за испитување на групата А, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

Група Б: 0,04%

30% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата Б1.

30% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата Б2.

10% од примероците треба да се испитаат на супстанции од групата Б3.

Преостанатиот број на примероци кој е за испитување за групата Б, се распоредува спрема искуството за употреба на тие поедини супстанции.

#### **4. Коњи**

Бројот на земени примероци ги утврдува официјален ветеринар спрема ситуацијата која владее на теренот (сомневање на употреба на забранети супстанции и друго).

#### **5. Живина**

Бројлери, несилки кокошки, мисирки и друга живина.

Примерокот е составен од 1 или повеќе животни зависно од потребите на аналитичкиот метод.

За секоја категорија од живината, минималниот број на земени примероци за секоја година, најмалку еден на 200 т. од годишното производство (мртва тежина). Ако годишното производство на секоја категорија на живината е преку 5000 тони, за секоја група на супстанции се земаат минимум 100 примероци.

Следната поделба треба да се почитува.

Група А: 50% од сите примероци

Една петина од примероците треба да се земаат од фармите.

Секоја подгрупа од Групата А треба да е проверена секоја година користејќи минимум од 5% од вкупниот број на земени примероци за испитување на Група А.

Преостанатиот број на примероци кој е за испитување за групата А, се распоредува според искуството за употреба на тие поедини супстанции.

Група Б: 50% од сите примероци

30% треба да се проверат за групата Б1 супстанции.

30% треба да се проверат за групата Б2 супстанции.

10% треба да се проверат за групата Б3 супстанции.

Останатиот број на примероци се распоредува според ситуацијата на теренот.

### **АКВАКУЛТУРНИ ЖИВОТНИ**

#### **Риби од рибници**

Примерок е една или повеќе риби одбрани според големината и за барањето на аналитичкиот метод.

Земјата членка треба да го почитува минималното ниво на примероци и фреквенцијата дадена подолу зависно од производството на рибникот (изразено во тони).

Минималниот број на примероци што треба да се земат секоја година треба да биде најмалку 1 на 100 т. од годишното производство.

Бараните супстанции и одбраните примероци за анализа треба да се селектираат спрема употребата на тие супстанции.

Следната поделба треба да се почитува.

Група А: една третина од сите примероци.

Сите примероци треба да се земаат на рибникот од сите нивоа на чување, вклучувајќи ги и рибите кои се пред пуштање во промет.

Групата Б: две третини од сите примероци

Примероците треба да се земат:

а. Првенствено од рибник, или веднаш после уловот на рибите за конзумирање.

б. Во производниот објект, или во целокупното продажно ниво, за свежа риба, при што треба да се земат податоци за потеклото на рибата, за да може во случај на позитивни резултати да го докаже потеклото на рибата.

Примероците кои се земени на ниво на рибник во сите случаи треба да бидат земени од минимумот 10% регистрирани производни места.

### **Други аквакултурни производи**

На места на одгледување се земаат примероци, само ако има сомнение за загадување на околината со штетни супстанции.

## **МЛЕКО**

### **Кравјо млеко**

А) Земање на примероци:

- Секој официјален примерок треба да го земе официјален ветеринар, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на млекото (одгледувалиште/животно од каде примерокот потекнува).

- Примероците се земаат само од сурово млеко и тоа:

а) на фармите од собирните цистерни;

б) во млекарниците пред да почне да се испразнува собирната цистерна.

Количината на примерокот зависи од барањата на аналитичките методи.

Б) Број на фреквенција за земање на примероци:

Бројот на примероци кои се земаат секоја година изнесува еден примерок на 15.000 тони од годишното производство на млекото, а најмалиот број на земени примероци годишно е 300 и тоа така да се:

а) 70% од примероците се испитуваат на резидуи од ветеринарни лекови. При што секој примерок треба да биде тестиран на најмалку 4 супстанции што се разликуваат, од најмалку 3 групи помеѓу групите А6, Б1, Б2(а) и Б2(д) – Прилог 1 од овој правилник.

б) 15% од примероците се испитуваат на резидуи од групата Б3 –Прилог 1 од овој правилник.

в) 15% од примероците се испитуваат во склад со состојбата на теренот (сомнение на употреба на недозволените супстанции и други проблеми).

### **Овчо и козјо млеко**

А) Земање на примероци:

- Секој официјален примерок треба да го земе официјален ветеринар, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на млекото.

- Примероците се земаат само од сурово млеко и тоа:

а) местата каде што се молзат овците и козите;

б) во млекарниците пред да почне да се испразнува собирната цистерна.

Количината на примерокот зависи од барањата на аналитичките методи.

Б) Број на фреквенција за земање на примероци:

Бројот на примероци кои се земаат секоја година изнесува еден примерок на 5000 тони од годишното производство на млекото, а најмалиот број на земени примероци годишно е 50 и тоа така да се:

а) 70% од примероците се испитуваат на резидуи од ветеринарни лекови.

При што секој примерок треба да биде тестиран на најмалку 4 супстанции што се разликуваат, од најмалку 3 групи помеѓу групите А6, Б1, Б2(а) и Б2(д) – Прилог 1 од овој правилник.

б) 15% од примероците се испитуваат на резидуи од групата Б3 – Прилог 1 од овој правилник.

в) 15% од примероците се испитуваат во склад со состојбата на теренот (сомнение на употреба на недозволените супстанции и други проблеми).

## ЈАЈЦА

### Кокошкини јајца

А) Земање на примероци:

- Секој официјален примерок треба да го земе официјален ветеринар, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на јајцата (одгледувалиште од каде потекнуваат јајцата).

- Примероците се земаат:

а) на одгледувалиштата;

б) на место каде се пакуваат јајцата.

- Еден примерок содржи 12 јајца или повеќе, зависно од барањата на аналитичката постапка.

Б) Број на фреквенција за земање на примероци:

Бројот на примероци кои се земаат секоја година изнесува најмалку еден примерок на 1 000 тони од годишното производство на конзумните јајца, а најмалиот број на земени примероци е 200.

Минимум 30% на примероците на конзумните јајца треба да се земаат од собирен центар, при што треба да се земат од сите класи на јајца кои се наменети за исхрана на луѓето.

Следната поделба треба да се почитува:

- 70% се тестираат на најмалку на една супстанција од секоја поединечна група А6, Б1 и Б2 од Прилог 1 на овој правилник.

- 30% од примероците се земаат и тестираат според ситуацијата на теренот при што треба да се тестираат резидуи од групата Б3.

### Јајца од други видови на живина

Бројот на примероците се одредува во склад со висина на производството и на утврдените тековни проблеми во производството.

Примероците на јајцата од другите видови на живина треба да се земаат одделно од примероците на кокошкините јајца и во планот за земање на примероци се прикажуваат посебно.

## МЕД

А) Земање на примероци:

Секој официјален примерок треба да го земе официјален ветеринар, примероците треба да се земаат од сите делови на производство на медот, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на медот.

Б) Број на фреквенција за земање на примероци:

Бројот на примероци кои се земаат секоја година изнесува најмалку десет примероци на 300 тони од годишното производство на медот, а на секои наредни 300 тони се зема уште по еден примерок.

Следната поделба треба да се почитува:

- групите Б1 и Б2: 50% од вкупниот број на примероци.

- групите Б3 (а), (б) и (в): 40% од вкупниот број примероци.

- 10% се земаат врз основа на искуствата, со посебен акцент врз микотоксините.

## МЕСО ОД КУНИКУЛИ, МЕСО ОД ДИВЕЧ КОЈ СЕ ОДГЛЕДУВА НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ И ДИВЕЧ ОД СЛОБОДНАТА ПРИРОДА

### Месо од куникули

А) Земање на примероци:

Еден примерок се состои од една или повеќе животни кои се од ист производител, а се во склад со барањата од аналитичките методи.

Секоја официјален примерок треба да го земе официјален ветеринар, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на земениот примерок.

Примероците треба да се земат врз основа на структурата на производство на куникулите и тоа:

- а) во одгледувалиште,
- б) во кланица.

Во местото на одгледување, може да се земат одреден број примероци од водата за пиење и од храната од која се хранат куникулите, за да се изврши контрола на недозволени супстанции.

Б) Број на фреквенција за земање на примероци:

Бројот на примероци кои се земаат секоја година изнесува најмалку десет примероци на 300 тони од годишното производство (мртва вага) на месото, а на секои наредни 300 тони се зема уште по еден примерок.

Следната поделба треба да се почитува:

Група А: 30% од сите примероци

70% од примероците се испитуваат на резидуи од групата А6,

30% од примероците се испитуваат на резидуи од другите подгрупи на групата А.

Група Б: 70% од сите примероците

30% треба да се проверат на супстанции од групата Б1,

30% треба да се проверат на супстанции од групата Б2,

10% треба да се проверат на супстанции од групата Б3.

Останатиот број на примероците се распоредува спрема ситуацијата на теренот.

#### ДИВЕЧ КОЈ СЕ ОДГЛЕДУВА НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ

А) Земање на примероци:

Количината на земениот примерок е во склад со барањата од аналитичките методи.

Секој официјален примерок треба да го земе официјален ветеринар, на тој начин што секогаш ќе се знае потеклото на земениот примерок.

Примероците треба да се земат во местото на преработка на дивечот и секогаш треба да им се знае потеклото.

Во местото на одгледување, може да се земат одреден број на примероци од водата за пиење и од храната со која се храни дивечот, за да се испита на недозволени супстанции.

Б) Број на фреквенција за земање на примероци:

Бројот на примероци кои се земаат секоја година изнесува најмалку сто примероци.

Следната поделба треба да се почитува:

Група А: 20% од сите примероци

Најголемиот дел од примероци се испитуваат на резидуи од групите А5 и А6.

Група Б: 70% од сите примероци

30% треба да се проверат на супстанции од групата Б1,

30% треба да се проверат на супстанции од групата Б2(а) и (б),

10% треба да се проверат на супстанции од групата Б3(в) и (д),

30% треба да се проверат на супстанции од групата Б3.

#### ДИВЕЧ ОД СЛОБОДНАТА ПРИРОДА

А) Земање на примероци:

Количината на земениот примерок е во склад со барањата од аналитичките методи.

Примероци се земаат на местото на преработка или отстрелот и на начин кој треба секогаш да се знае местото од каде е уловен дивечот.

Б) Број на фреквенција за земање на примероци:

Бројот на примероци кои се земаат секоја година изнесува најмалку сто примероци.

Примероците се земаат со цел за откривање на резидуи од хемиски елементи во ткивата на дивечот.

**Прилог V****ПРАВИЛА ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОФИЦИЈАЛНО ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ЗА ОФИЦИЈАЛНИОТ ТРЕТМАН НА ПРИМЕРОЦИ****1. Надлежности****1.1. Официјален ветеринар**

Надлежниот орган назначува официјални ветеринари за земање примероци, евиденција, подготовка и организација на транспорт на официјалните контролни примероци под соодветни услови.

**1.2. Одобрени лаборатории**

Анализата на примероците се врши единствено во лаборатории кои надлежниот орган ги одобрил за официјална контрола на резидуи.

Од одобрените лаборатории се бара да учествуваат во меѓународно признати аранжмани за контрола на квалитетот и за акредитација.

Овие лаборатории треба да ја докажат својата способност преку редовно и успешно учество во соодветни аранжмани за тестирање на сподобноста, признаени или организирани од национални референтни лаборатории или референтни лаборатории на Заедницата.

**2. Земање примероци****2.1. Основни аспекти**

Секогаш кога се зема примерок, оваа активност мора да е непредвидена, неочекувана и да не се извршува во претходно утврдено време и ден од седмицата – официјалните ветеринари треба да ги преземат сите мерки потребни за да осигураат дека постојано е присутен елементот на изненадување.

Земањето примероци се врши во различни интервали во текот на целата година, на места наведени во од Прилог III став 1 од овој правилник. Во овој контекст, треба да се земе предвид дека некои супстанции се аплицираат единствено во одредени делови од годината.

Без да е во противност со прописите за планот за контрола на резидуи, при земањето примероци се земаат предвид и други расположливи информации, на пример употребата на моментално непознати супстанции, болести кои неочекувано се појавуваат во одредени региони, индикации на измами и слично.

**2.2. Стратегија за земање примероци**

Целите на планот за контрола на резидуи се следниве:

(а) откривање на сите незаконски третмани;

(б) контрола на почитувањето на максималните дозволени нивоа на резидуи од ветеринарни лекови и максималните нивоа на пестициди или одредбите за загадувачи на животната средина;

(в) следење и откривање причини за резидуи во храна од животинско потекло;

**2.3. Собирање примероци****2.3.1.1. Сомнителни примероци**

Сомнителен примерок е примерок кој е земен:

- како последица на позитивни резултати од примерок.

**2.3.1.3. Случајни примероци**

Случаен примерок е примерок земен поради статистички причини како репрезентативен податок.

**2.3.2. Таргетни примероци на фарма****2.3.2.1. Критериуми за избор на таргетен примерок**

Фармите за земање примероци може да се избераат преку локални информации или кои било други релевантни информации како на пример видот на системот за товење, раса и пол на животното. Потоа, ветеринарниот инспектор врши проценка на стоката на фармата за да ги избере животните од кои ќе се земат примероци.

При процената, меѓу другото, се применуваат следниве критериуми:

- индикација на употреба на фармаколошки активни супстанции,
- секундарни полови карактеристики,
- промени во однесувањето,
- исто ниво на развој кај група животни од различни раси/категории,
- животни со добра градба и мала количина на сало.

#### 2.3.2.2. Вид на таргетни примероци што се собира

За откривање фармаколошки активни супстанции, соодветните примероци се земаат согласно со одредбите на планот за контрола на резидуи.

#### 2.3.3. Таргетирано земање примероци на места за примарна преработка

##### 2.3.3.1. Критериуми за избор

При процената на животински трупови и/или животински производи од кои треба да се земе примерок, ветеринарниот инспектор, меѓу другото, ги применува следниве критериуми:

- пол, возраст, вид на животно и систем на фармско одгледување,
- информации за производителот,
- индикација на употреба на фармаколошки активни супстанции,
- вообичаена практика во однос на апликација на одредени фармаколошки активни супстанции во соодветниот систем за фармско одгледување.

При земање примероци, треба да се избегнува земање повеќе примероци од еден производител

##### 2.3.3.2. Видови на собрани примероци

За откривање фармаколошки активни супстанции, соодветните примероци се земаат согласно со одредбите на планот за контрола на резидуи.

#### 2.4. Количина на примероци

Минималната количина на примерок мора да се дефинира во националниот план за контрола на резидуи. Количината мора да е доволна за да им се овозможи на одобрените лаборатории да вршат аналитички постапки потребни за набљудување и анализи.

#### 2.5. Поделба на под- примероци

Доколку не е технички невозможно или доколку не е забрането со националното законодавство, секоја примерок може да се подели на најмалку 2 еднакви под-примероци, и со секој од нив се овозможува целосна аналитичка постапка. Оваа под-поделба може да се изврши на самото место за земање примероци или во лабораторија.

#### 2.6. Контејнери за примероци

Примероци мора да се собираат во соодветни контејнери со цел да се одржи интегритет на примероци и нивно следење. Особено, со контејнерите мора да се спречи замена, меѓусебно загадување и деградација. Контејнерите мора да бидат службено запечатени.

#### 2.7. Извештај за земање примероци

По секоја постапка за земање примероци се подготвува извештај.

Ветеринарниот инспектор, во најмала мера, ги вклучува следниве податоци во извештајот:

- адреса на надлежните органи,
- име на ветеринарниот инспектор или шифра за идентификација,
- службена шифра на примерокот,
- датум на земање примероци,
- име и адреса на сопственикот, или одговорното лице, на животните или животинските производи,
- име и адреса на фармата на животното (кога се земаат примероци од фарми),
- регистарски број на местото/кланицата,
- идентификација на животното или производот,
- вид на животно,
- матрица на примероци,

- лекови дадени во последните четири седмици пред земањето примерок (при земање примерок од фарми),
- супстанција или групи супстанции за испитување,
- конкретни забелешки.

Во зависност од постапката за земање примероци се предвидува бројот на потребни примероци од извештајот. Извештајот за земање примероци и примероци од него ги потпишува, во најмала мера, ветеринарниот инспектор: во случај на земање примероци од фарма, може да се побара од фармерот или неговиот заменик да го потпишат оригиналниот извештај.

Оригиналниот примерок од извештајот останува кај надлежниот орган, кој мора да гарантира дека неовластени лица нема да имаат пристап до него.

Доколку е потребно, фармерот или сопственикот на местото за преработка можа да се известат дека е извршено земање примероци.

#### 2.8. Лабораториски извештај

Лабораторискиот извештај го подготвуваат надлежните органи и ги содржи барем следниве информации:

- адреса на надлежните органи,
- име на ветеринарниот инспектор или шифра за идентификација,
- службена шифра на примерокот,
- датум на земање примероци,
- вид на животното,
- матрица на примероци,
- супстанција или групи супстанции за испитување,
- конкретни забелешки.

Овој извештај се доставува до рутинската лабораторија заедно со примероци.

#### 2.9. Транспорт и складирање

Во плановите за контрола на резидуи се специфицираат соодветните услови за складирање и транспорт за секој комбинација на аналити/матрица, со цел да се осигура стабилност на аналитите и интегритет на примероци. Посебно внимание мора да се посвети на кутиите за транспорт, температурата и времето на испорака во соодветната лабораторија.

Во случај на непочитување на кој било од условите од планот за контрола на резидуи, лабораторијата веднаш го известува надлежниот орган.

---

\*<sup>1</sup> РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 882/2004 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ Од 29 април 2004 година за вршење службени контроли со цел да се обезбеди проверка на придржувањето со законодавството за добиточна храна и храна за луѓе, како и до правилата за здравје на животните и благосостојба на животните

\*<sup>2</sup> ИСПРАВКА НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕЗ) БР. 854/2004 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 29 април 2004 година за утврдување на посебни правила за организирање на службена контрола на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**

1996.

Врз основа на член 75 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

**У П А Т С Т В О****ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА, ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА****Член 1**

Со ова упатство се пропишува содржината на правилникот за заштита од пожари и експлозии на државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците поединци и други правни лица (во натамошниот текст—правното лице).

**Член 2**

Правилникот за заштита од пожари и експлозии од член 1 на ова упатство содржи:

1. Организационата, функционалната и просторната поставеност на правното лице што го донесува правилникот;
2. Мерките за заштита од пожари и експлозии со кои ќе се отстранува, односно намалува опасноста од пожари и експлозии, согласно со условите на функционирањето на правното лице;
3. Начинот на запознавање на вработените во правното лице со опасностите од пожари и експлозии, сврзано со соодветно работно место при стапувањето на работа и при распоредувањето од едно на друго работно место;
4. Начинот на обучување на вработените во правното лице за учество во гасење на пожари, ракување со уредите, техничката опрема и средствата за гасење на пожари на правното лице;
5. Распоредот и времето на испитување на уредите, техничката опрема и средствата за гасење на пожари на правното лице.

**Член 3**

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-520/16  
3 јуни 2011 година  
Скопје

Директор на Дирекцијата  
за заштита и спасување,  
**Шабан Салиу, с.р.**



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)  
[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011080